

ВИЕНА

Автобус / 5 дена / 2 ноќевања

08. Март (Четврток)

СКОПЈЕ - ВИЕНА

Состанок на групата на паркингот спроти Хотел Holiday Inn во 16.00 часот. Тргување за Виена во 16.30 часот. Се патува преку граничен премин Табановце и Србија, Унгарија. Ноќно патување со попатни паузи за одмор и царински формалности.

09. Март (Петок)

ВИЕНА

Пристигнување во Виена во претпладневните часови. Панорамски разглед на градот: Рингштрасе, Катедралата Св. Стефан и Штефанплац, Бургтеатар, Музејскиот квартал, Палатата Хофбург, Дворецот Белведере, Операта, Гратското Собрание Ратхаус, Катедралата Фотиф, Парламентот, Универзитетот... Сместување во хотел. Слободно попладне за индивидуални прошетки. **Ноќевање.**

10. Март (Сабота)

ВИЕНА - ШЕНБРУН

Појадок. Факултативна посета на Кралскиот Дворец Шенбрун, летната резиденција на Франц Џозеф. Посетена од милиони туристи годишно, палатата заедно со паркот е најголемата туристичка атракција во Виена, под заштита на УНЕСКО. Слободно време за прошетка по познатата улица Mariahilferstrasse. Факултативно-посета на Дунавската Кула. Во вечерните часови, идеална можност да се проба вистинска виенска шницла во некој традиционален ресторан. **Ноќевање.**

11. Март (Недела)

ВИЕНА - СКОПЈЕ

Појадок. Можност да се почувствува атмосферата на виенските кафулиња во неделното утро, со кафе и захер торта. Попатна посета на големиот шопинг центар Пандорф со над 170 брендови...Патувањето продолжува кон Македонија. Ноќно возење со попатни паузи за одмор. Пристигнување во Скопје следниот ден во претпладневните часови.

Цена во претпродажба до 25 Јануари: 8.620 денари (139 евра)

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 9.240 денари (149 евра)

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Превоз со модерен туристички автобус на наведената релација
- Сместување во Хотел 3*** во Виена на база 2 ноќевања со појадок
- Организиран разглед на Виена
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето.

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Влезници во музеите и културно – историските споменици
- Посета на Шенбрун со вклучена влезница 30 евра
- Посета на Дунавска Кула 15 евра
- Посета на Национален ресторан Гринцлингх 30 евра
- Задолжително патничко-здравствено осигурување



Head office
6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311
email: info@skala-travel.com
www.skala-travel.com



SkalaTravel
one step further

НАПОМЕНИ:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници.
 - Факултативните излети се уплатуваат првиот ден од патувањето како би можеле истите технички да се реализираат !
 - За факултативните излети најдобро е да се изјасните во агенцијата при уплата на аранжманот .
 - За овој програм важат Општите Услови на патување на СКТМ.
 - Цената на аранжманот се плаќа исклучиво во денари во агенција по курс 1€ = 62,00мкд. При резервација на аранжманот се уплатува 30% од износот на аранжманот како авансна уплата. Остатокот од аранжманот се доплатува на 7дена пред поаѓање.
- Општи напомени за патување:**
- Т.А.Магелан Травел Сервис го задржува правото на, во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање. За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Пасошот треба да важи минимум 6 месеци од завршувањето на патувањето



Head office
6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311
email: info@skala-travel.com
www.skala-travel.com